



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Службени весник НРМ

2

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-226 за огласи 1032-Т-221

Среда, 18 септември 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. ХШ

Цена на овој број е 40.— дина. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дина., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-338, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

512.

Врз основа на членот 13 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

1. Задачи

Член 1

Се оснива Институт за општествени науки како самостојна научна установа (во натамошниот текст: Институт).

Седиштето на Институтот е во Белград.

Член 2

Институтот за општествени науки:

1) научно ги проучува општествените појави во Југославија и во современото општество, го поттикнува и го организира проучувањето на прашањата од општествените науки и од развитокот на општеството, разработува и ги усовршува истражувачките методи во општествените науки;

2) работи на усовршување на научните кадри и на подготвување научен подмладок во областа на општествените науки;

3) ги објавува и непосредно ги соопштува резултатите од својата научноистражувачка работа, како и општите достигања во областа на општествените науки;

4) развива сестрана научна соработка со соодветните установи, организации и поединци што се занимаваат со проучување на општеството и со општествените науки во Југославија и во странство.

Член 3

Заради остварување на своите задачи Институтот:

1) обезбедува материјални и други услови за студиска и истражувачка работа;

2) организира претресувања на проблеми од општествените науки по пат на советувања, дискусии и други голни форми;

3) организира разни форми на работа со стручните кадри заради нивно оспособување за самостојна научна работа;

4) издава публикации.

Институтот може да организира посебни предавања, курсеви, семинари и сл. за општествените работници на заинтересираните организации и установи, како и за другите јавни работници.

2. Организација

Член 4

Институтот се дели на одделенија во кои се организира научноистражувачка работа и се остваруваат други задачи на Институтот. Одделенијата се самостојни организациони единици.

Одделенија на Институтот се:

1) одделение за политички и правни науки;

2) одделение за социологија;

3) одделение за економски науки;

4) одделение за историски науки.

Институтот може со свои правила да оснива и други одделенија за научна работа, како и други организациони единици.

Член 5

Институтот има потребен број научни и стручни работници.

Член 6

Институтот има редовни и дописни членови.

Редовни членови можат да бидат научни и јавни работници чии објавени научни трудови или дејност уживаат општо признание и имаат особено значење за општествените науки.

Дописни членови можат да бидат научни, стручни и други јавни работници чии објавени научни и стручни трудови или дејност претставуваат придонес за општествените науки.

Член 7

Редовните и дописните членови учествуваат во работата на Институтот во согласност со неговите задачи и со планот за работа.

Поблиски прописи за правата и должностите на овие членови содржат правилата на Институтот.

Член 8

Членовите на Институтот ги избираат редовни и дописни членови на Институтот. Изборот на членовите на Институтот го потврдува советот на Институтот.

Советот на Институтот ги именува првите пет членови на Институтот.

Член 9

Со Институтот управуваат советот и директорот.

Член 10

Советот може да има од 9 до 15 членови.

Половина членови на советот именува Сојузниот извршен совет, а другата половина ја избира научностручниот колектив на Институтот од својата средина, вклучувајќи ги во овој колектив и редовните и дописните членови на Институтот.

Директорот според својата положба е член на советот.

Бројот на членовите на советот се определува со правилата на Институтот.

Член 11

Директорот го назначува од редот на редовните членови на Институтот Сојузниот извршен совет на предлог од советот на Институтот.

Директорот може да има и помошник.

Член 12

Со одделенијата управуваат научниот совет и управникот на одделението.

Член 13

Членовите на научниот совет ги именува советот на Институтот од редот на членовите на Институтот и од други научни работници на Институтот. Научниот совет има 5 до 11 членови.

Бројот на членовите на научниот совет и неговиот делокруг се определуваат со правилата на Институтот.

Член 14

Управникот на одделение го назначува советот на Институтот.

Управникот на одделение според својата положба е член на научниот совет на одделението и му претседава.

Управникот на одделение ја организира работата во одделението и врши општ стручен надзор над работата на соработниците на одделението.

Управникот на одделение има право да учествува во работата на советот на Институтот кога на дневниот ред на седницата се прашања од односно то одделение, но не гласа ако до гласање ќе дојде.

3. Финансирање

Член 15

Институтот има своја претсметка, што ја донесува советот на Институтот.

Наредодавец за извршување на претсметката е директорот на Институтот.

Член 16

Средства за извршување на основните задачи на Институтот обезбедува Сојузниот извршен совет. Институтот може да има и приходи од својата научна работа (публикации и др.).

Член 17

За извршувањето на претсметката се составува завршна сметка.

Завршната сметка ја донесува советот на Институтот.

Член 18

Институтот има Фонд за унапредување на научната работа и Фонд за наградување.

Фондот за унапредување на научната работа се формира од дел на средствата наменети за извршување на основните задачи на Институтот, а Фондот за наградување се формира од дел на приходите од научната работа.

Делот на средствата од претходниот став се утврдува со претсметката на Институтот.

4. Преодни и завршни одредби

Член 19

Поблиски одредби за организацијата и работата на Институтот содржат правилата на Институтот, кои се донесуваат во согласност со Законот за организацијата на научната работа и со оваа уредба.

Членовите на првиот совет на Институтот ги именува Сојузниот извршен совет.

Член 20

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 274.

19 јули 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

513.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава:

НАРЕДБА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА МЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

I. Кон барањето за заем според Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/57), заемобарателот место инвестициониот елаборат предвиден во членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции, може да ѝ ја поднесе на Југословенската инвестициона банка следната документација:

1) податоци за видот и типот на одделна опрема, со назначување на капацитетот и цената, карактеристика на опремата и можности за нејзиното

вклопување во производниот процес на претпријатието;

2) образложение за економската оправданост на набавката на определена опрема.

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 17755

6 септември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

514.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАНАЕТЧИСКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ЈА ПОДНЕСАТ МЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

I. Занаетчиските стопански организации (занаетчиските претпријатија, занаетчиските дуќани освен приватните и занаетчиските задруги) што вршат услуги за населението и градежни услуги првенствено за одржување на станбениот фонд, како и занаетчиските стопански организации што произведуваат артикли наменети за широка потрошувачка и за станбена изградба, кои артикли стопанските организации на домашната индустрија не произведуваат или не ги произведуваат во достаточни количини, — кон барањето за инвестициони заеми за реконструкција и адаптација на градежни објекти и за инвестициони заеми за набавка на опрема (машини, алати) чија вредност не го надминува износот од 10 милиони динари, место инвестициониот елаборат можат да поднесат документација придвидена со оваа наредба.

II. Документацијата што занаетчиска стопанска организација од точката I ја поднесува кон барањето треба да содржи:

1) општи податоци за заемобарателот: од кога работи, вид и обем на работењето и дали работи по порачка;

2) податоци за состојбата на основните средства, по видови и технички карактеристики (градежни објекти, опрема, инвентар), според вредноста нивна и степенот на дотраеноста, обемот на искористувањето на опремата, особено дали доаѓа до непотполно искористување на капацитетот поради недостиг на определена опрема, како и ситуационен план на распоредот на машините пред и по инвестирањето;

3) податоци за бројот, видот и квалификациите на запослениот персонал (работници и службеници), за височината на платниот фонд и за износот на просечната плата по еден работник односно службеник, и тоа за секој вид работник и службеник посебно;

4) спецификација на потребната опрема и алат според структурата, за чија набавка се бара заемот, со назначување на цената по единица и за вкупната количина;

5) образложение на намената и на економската оправданост на набавката на бараната опрема: дали и во која мера се постига полно искористување на капацитетот, се зголемува обемот на производството, се врши преориентација и во кој правец и обем, се освојува производството на нови производи (овие треба да се набројат), се постига намалување на цените, се подобрува квалитетот на производите

и услугите, се скратува срокот за изработка, се зголемува продуктивноста на трудот и сл.

Ако се зголемува обемот на производството и услугите, потребно е да се изврши споредба на обемот на производството пред и по набавката на опремата и да се даде кратка анализа на можноста за пласирање на зголеменото производство;

6) податоци дали со набавката на опремата е врзано зголемувањето на потребата во работна сила, какво зголемување е потребно — по видови и квалификации, и дали спрема состојбата во времето на барањето на заемот заемобарателот е во можност да постигне потребно зголемување на работната сила, односно дали со набавката на опремата се намалува работната сила во соодветниот вид работи;

7) податоци за структурата на бруто продуктот и за распределбата на финансискиот резултат според последната завршна сметка и податоци за структурата на бруто продуктот и за распределбата на финансискиот резултат кој се предвидува дека ќе се оствари по употребата на набавената опрема, со објаснение на разликите;

8) податоци за изворите на финансирањето и за сметката на ануитетите;

9) податоци за обртните средства пред и по инвестирањето што ќе се изврши со средствата од заемот;

10) сметка на рентабилитетот пред и по инвестирањето. Во оваа сметка потребно е да се утврди односот на бруто продуктот спрема обртните и основните средства, како и по еден запослен работник.

III. Кон барањето за инвестиционен заем за набавка на опрема кој не го преминува износот од 1 милион динари, заемобарателите место инвестициониот елаборат можат да поднесат само податоци односно документација од точката II под 1 до 6 и 9.

IV. Кон барањата за заеми за реконструкција и адаптација на градежните објекти чија вкупна вредност не го надминува износот од 10 милиони динари заемобарателите од точката I на оваа наредба место инвестициониот елаборат можат да поднесат:

1) документација од точката II под 1 до 3 и 5 до 10, со тоа во документацијата од точката II под 5 и 6 да се дадат податоци за тоа како ќе влијае реконструкцијата и адаптацијата на градежните објекти врз обемот на производството, потребите во работна сила, продуктивноста на трудот и сл.;

2) идејна скица на реконструкцијата или адаптацијата во размера 1 : 200 за секој градежен објект;

3) технички опис и претсметка на работите.

V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6772/3

7 септември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

515.

Врз основа на членот 20 од Уредбата за девизното работење („Службен лист ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 2 оддел I под а) точка 39 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

I. Продажбата на странски средства за плаќање на граѓаните ќе ја врши Народната банка под условите и начинот предвиден со оваа наредба;

II. Продажбата на странски средства за плаќање на граѓаните ќе се врши по званичниот курс со наплата на премија од 100% на званичниот курс, освен продажбите предвидени во точ. VI и VII од оваа наредба.

III. Народната банка може на граѓаните да им продава странски средства за плаќање до износот од 6.000 динари во следните случаи:

1) за ситни патни трошоци на приватните патувања на граѓаните на Југославија во странство;

2) за најпотребните патни трошоци при иселување на лица без државјанство од Југославија;

3) за најпотребните патни трошоци при одене на годишен одмор на странски стручњаци запослени кај државните органи, установите со самостојно финансирање, установите и општествените организации или при нивно то дефинитивно напуштање на Југославија, ако за тоа потребни странски средства за плаќање не им се обезбедени со договор или на кој и да е друг начин;

4) за дозначување помош на лица во странство;

5) за плаќање на судски и други такси во странство;

6) за други неспоменати лични потреби.

Продажбата на странски средства за плаќање од претходниот став Народната банка може да ја врши само еднаш годишно. Ако некое лице веќе искористило купување на износот од 6.000 динари, а во такот на истата година повторно ќе му бидат потребни странски средства за плаќање за целите наброени во оваа точка, повторното купување на странски средства за плаќање може да се изврши само по одобрение од Главната централа на Народната банка.

IV. На уметниците, научниците, лекарите и други стручњаци што патуваат во странство на свој трошок со цел за учество на меѓународните конгреси, конференции и други собири, како и заради стручно усовршување и сл., Народната банка ќе им продава странски средства за плаќање во износи поголеми од 6.000 динари под услов да прибават одобрение, и тоа:

1) културните работници, книжевниците, уметниците и сл. — од Комисијата за културни врски со странство;

2) научниците — од Академскиот совет на ФНРЈ;

3) лекарите и други здравствени работници — од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет.

Овие продажби Народната банка ќе ги врши во рамките на средствата што на наведените органи и установи ќе им бидат ставани на располагање за таа цел.

V. Продажбата на странски средства за плаќање на граѓаните во износ над 6.000 динари за потребите што не се одфатени со точката IV од оваа наредба ќе ја одобрува само во исклучителни случаи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

VI. Странски средства за плаќање алиментации Народната банка ќе продава по званичниот курс во износите определени со правосилните судски пресуди, ако ваквите плаќања се предвидени со соодветните платни спогодби.

VII. Народната банка може странски средства за плаќање да им продава на странски патници за непотрошените динарски средства кои произлегуваат од откупените странски средства за плаќање, и тоа по истиот курс по кој е извршен откупот.

VIII. Се овластува Народната банка да издава по потреба технички упатства за примена на оваа наредба.

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за висината и начинот на продажбата на девизните средства на приватни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52, 50/54 и 58/55).

Х. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 17923
септември 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

516.

Врз основа на членот 12 оддел II точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА НУРКАЧИТЕ

Член 1

Работниците со занимање нуркач во поморската односно внатрешната пловидба (во натамошниот текст: нуркачи) се здобиваат со стручната спрема според одредбите на овој правилник.

Член 2

Нуркачот може да биде квалифициран и висококвалифициран (мајстор нуркач).

Член 3

Со стручната спрема на квалифициран нуркач може да се здобие:

1) квалифициран работник постар од 18 години, а помлад од 45 години, со занимање од стручните применети на нуркачките работи во поморската односно внатрешната пловидба кој по практичната работа во својство на кандидат за нуркач во траење од 18 месеци, ќе го положи стручниот испит за квалифициран нуркач;

2) лице со завршена полна средна стручна школа од соодветен смер, што по практичната работа во својство на кандидат за нуркач во траење од 6 месеци, ќе го положи стручниот испит за квалифициран нуркач.

Член 4

Со стручната спрема на висококвалифициран нуркач може да се здобие квалифициран нуркач кој по практичната работа на нуркачките работи во траење од 4 години, ќе го положи стручниот испит за висококвалифициран нуркач.

Член 5

Со стручната спрема на висококвалифициран нуркач може да се здобие нуркач кој завршил подофитерски нуркачки курс во Југословенската воена морнарица и има најмалку 2000 часови поминати на нуркачки работи, ако го положи практичниот дел од стручниот испит за висококвалифициран нуркач.

Член 6

Кандидатот за нуркач во практична работа од 18 односно 6 месеци, е должен да изврши најмалку 250 часови нормално нуркање (до 36 м длабочина) односно 125 часови длабинско нуркање (повеќе од 36 м длабочина).

Квалифицираниот нуркач на практична работа на нуркачки работи во време од 4 години, е должен да изврши годишно најмалку 250 часови нормално нуркање односно 125 часови длабинско нуркање, како и во тоа време при нуркањето најмалку 2 години да врши работи на занимање од стручните применети на нуркачките работи во поморската односно внатрешната пловидба.

На лицата од претходните ставови еден час длабинско нуркање им се смета како два часа нормално нуркање.

Член 7

Стручните испити за квалифициран и висококвалифициран нуркач се полагаат писмено, усно и практично пред испитна комисија што ја формира

Управата за поморство и речен сообраќај, во споразумение што таа ќе ги определи со решението за формирање на испитна комисија.

Член 8

Испитната комисија се состои од претседател и четири члена, што ги именува Управата за поморство и речен сообраќај.

Еден член на испитната комисија мора да биде лекар-специјалист за хигиена на трудот, вториот член висококвалифициран нуркач, третиот член инженер од струката применета на нуркачките работи, а четвртиот член е предметен испитувач.

Администрацијата на испитната комисија ја води секретарот на комисијата, кој се определува при нејзиното именување.

Член 9

Успехот на кандидатот на испитот се оценува со: „положил“ односно „не положил“. Кандидатот го положил испитот ако покаже задоволителен успех од сите предмети на стручниот испит односно на писмениот, усниот и практичниот испит.

Кандидатот што на стручниот испит ќе покаже слаб успех од еден или два предмети, полага повторен испит, и тоа најрано во следниот испитен срок.

Стручниот испит може да се полага најмногу три пати. Кандидатот што првпат не ќе го положи стручниот испит, може најрано по една година повторно да го полага, а ако ни овој пат не ќе го положи, може да го повтори и трет пат, но најрано за една година.

Кандидатот што не ќе го положи стручниот испит ни при третото полагање, губи право на натамошно полагање на стручниот испит.

Член 10

На кандидатите што првпат го полагаат стручниот испит за квалифициран односно висококвалифициран нуркач, им припаѓа само надоместок за загубената плата ако стручниот испит го полагаат во местото на запослувањето односно живеењето. Ако стручниот испит го полагаат надвор од местото на запослувањето односно живеењето, покрај надоместокот за загубената плата на нив им припаѓа и надоместок за патните трошоци според важечките прописи.

Надоместоците од претходниот став паѓаат на товар на стопанската организација кај која е запослен кандидатот.

Член 11

За положениот стручен испит за квалифициран нуркач испитната комисија издава свидетелство, а за положениот стручен испит за висококвалифициран нуркач — диплома.

Евиденцијата за издадените свидетелства односно дипломи според претходниот став, ја води Управата за поморство и речен сообраќај.

Образецот на свидетелството односно дипломата, како и потребните обрасци за водење евиденција од претходниот став, ги пропишува Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 12

Стручните испити за квалифициран и висококвалифициран нуркач се полагаат според програмата на градивото што ја пропишува Управата за поморство и речен сообраќај.

Член 13

На претседателот, членовите и секретарот на испитната комисија им припаѓа хонорар за работа во испитната комисија.

Хонорарот од претходниот став и материјалните трошоци во врска со работата на испитните комисиции паѓаат на товар на стопанските организации кај кои се запослени кандидатите.

Член 14

По исклучок од одредбите на членот 3 од овој правилник, стручната спрема на квалифициран нуркач им се признава и:

1) на нуркачот кој го положил стручниот испит за нуркач според прописите што важеле до влегувањето во сила на овој правилник;

2) на нуркачот кој во Југословенската воена морнарица стручно е оспособен за соодветната воена специјалност (нуркач);

3) на нуркачот кој го положил стручниот испит за нуркач до 6 април 1941 година според прописите што важеле за воената морнарица во бивша Југославија;

4) на нуркачот кој го положил стручниот испит за приватна нуркачка служба на море пред комисијата на бившата Дирекција на поморскиот сообраќај според прописите од 1938 година;

5) на нуркачот што има непрекината практична работа на работите на квалифициран нуркач со најмалку 1000 часови поминати на нуркачки подводни работи.

Член 15

Стручната спрема на висококвалифициран нуркач му се признава и на квалифицираниот нуркач кој има практично работено непрекинато најмалку 5 години со најмалку 2000 часови поминати на нуркачки подводни работи, ако го положи практичниот дел од стручниот испит за висококвалифициран нуркач до 30 септември 1958 година.

Член 16

На нуркачите што на денот на влегувањето во сила на овој правилник се затекнале во работен однос им се утврдува стручната спрема на занимањето нуркач и за тоа им се издава решение, и тоа во срок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Стручната спрема во смисла на претходниот став може да им се утврди и на работниците што привремено се наоѓаат во работниот однос (евидентирани кај бирото за посредување на трудот) или на отслужување на воениот срок, ако тоа го побараат во рокот во кој се врши утврдувањето на стручната спрема на нуркачите.

Член 17

Стручната спрема на нуркачите ја утврдуваат и за утврдената стручна спрема издаваат решение комисиите за утврдување на стручната спрема на нуркачите што ги формира Управата за поморство и речен сообраќај.

Комисијата за утврдување на стручната спрема на нуркачите ќе ја утврди стручната спрема на нуркачот врз основа на барањето (пријавата) од нуркачот и на поднесените документи за исполнувањето на условите за определаната стручна спрема, пропишани со овој правилник.

Поблиски објасненија за работа на комисиите за утврдување стручната спрема на нуркачите ќе дава Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 18

Против решението на комисијата за утврдената стручна спрема нуркачите можат да и' изјават жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението на второстепената комисија што ја формира Управата за поморство и речен сообраќај.

Член 19

Поблиски упатства за примена на овој правилник ќе пропишува, по потреба, Управата за поморство и речен сообраќај со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 20

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за оспособување

речните ровилци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/46).

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1408/4

3 септември 1957 година

Белград

Го заменува Секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет
Помошник на Државен секретар,
Инж. Спасоје Велимировиќ, с. р.

517.

Врз основа на одделот 1 под б) главата XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година, во врска со членот 11 оддел I под а) точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите и од сојузниот Државен секретаријат за работи на стокониот промет, издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. За превоз на натриева база 73% по пругите на Југословенските железници ќе се применува тарифскиот разред 5, а за превоз на калциум хипохлорит тарифскиот разред 13.

2. Генералната дирекција на Југословенските железници ќе го спроведе дополнението на тарифата од претходната точка во свеската 2 на Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 648

31 август 1957 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски
на Сојузниот извршен совет,
Милорад Зорич, с. р.

518.

Врз основа на точката VII од Одлуката за одобрување инвестициони заеми за изградба кошеви за пченка без конкурс („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/57), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, Југословенската инвестициона банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОШЕВИ ЗА ПЧЕНКА БЕЗ КОНКУРС

I. Југословенската инвестициона банка според Одлуката за одобрување инвестициони заеми за изградба кошеви за пченка без конкурс (во натамошниот текст: Одлуката) ќе одобрува заеми врз основа на барањето што ќе го поднесат стопанските организации наведени во точката I од Одлуката.

Барањето за заем се поднесува на обрасците ЗУП-1, 2, 3, 4, 11 и 16, што ги издава Југословенската инвестициона банка, и треба да содржи податоци пропишани во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56).

II. Заемите според ова упатство ќе се одобруваат за изградба на еден или повеќе кошеви чија

поединечна претсметковна вредност не го надминува износот од 3 милиони динари.

III. Кон барањето за заем заемобарателот место инвестициониот елаборат може да поднесе само потврда од органот на управата надлежен за работите на селското стопанство на народниот одбор на општината за количината на пченката од сопствено производство во 1957 година и за сега расположивиот простор за сместување.

IV. Банката ќе одобрува заеми за еден вагон простор за сместување на кошеви во износ до 142.500 динари (претсметковна вредност 150.000 динари).

V. Корисниците на заемот се должни во трошоците на инвестициите да учествуваат со сопствени средства во височина од 10%, но не се должни да депонираат гарантен износ.

VI. Заеми според ова упатство Банката ќе им одобрува на заемобарателите од точката I на одлуката не впуштајќи се во оцената на нивната кредитна способност, со тоа што заемобарателите се должни да обезбедат гаранција на народниот одбор на општината за уредно отплатување на заемот.

VII. Заеми според ова упатство ќе одобруваат сите филијали на Југословенската инвестициона банка.

VIII. Филијалите на Југословенската инвестициона банка ќе примаат барања за заем според ова упатство само до 30 септември 1957 година, со тоа што користење по одобрените заеми ќе дозволува до 31 декември 1957 година.

IX. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 715

6 септември 1957 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,
Аугустин Папиќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Никола Минчев, с. р.

519.

Врз основа на членот 3 став 2 од Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дукани, како и на трговските деловни единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55), во врска со членот 12 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАНИМАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА СО ОПИС НА ОСНОВНИТЕ РАБОТИ НА ОДДЕЛИНИ ЗАНИМАЊА

1. Во Решението за занимањата на работниците во трговијата со опис на основните работи на одделини занимања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/56 и 45/56) во точката I по текстот под бр. 50 се додава текст под бр. 50а, кој гласи:

„50а) трговски помошници за продажба на весници, списанија, канцелариски прибор и книжарски стоки.“

По текстот под бр. 53 се додава текст под бр. 53а, кој гласи:

„53а) продавач за бои, лакови и хемикалии.“

По текстот под бр. 66 се додава текст под бр. 66а, кој гласи:

„66а) продавач за семенски стоки.“

По текстот под бр. 76 се додава текст под бр. 76а, кој гласи:

„76а) трговски помошник за тутунски производи и галантериски стоки од разни струки.“

По текстот под бр. 110 се додава текст под бр. 111—119, кој гласи:

„111) продавач за галантериски стоки, базарски стоки и играчки,

112) трговски помошник за галантериски стоки, базарски стоки и играчки,

113) трговски раководител за галантериски стоки, базарски стоки и играчки,

114) продавач за дрогериски стоки,

115) трговски помошник за дрогериски стоки,

116) трговски раководител за дрогериски стоки,

117) продавач за храна за добиток,

118) трговски помошник за храна за добиток,

119) откупувач на алкохолни пијалоци.“

2. Во точката II по текстот под бр. 21 се додава текст под бр. 22, кој гласи:

22) за откупувачот на алкохолни пијалоци — степен на квалифициран работник.“

3. Во точката III по текстот под бр. 21 се додава текст под бр. 22, кој гласи:

„22) на откупувачот на алкохолни пијалоци — организирање на откуп на сите видови алкохолни пијалоци; склучување договори; утврдување на квалитетот; преземање стоки според квалитетот, количината и видот; вршење надзор над сместувањето; чување и транспорт на стоки.“

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4930

31 август 1957 година

Белград

Сојуз на трговските комори на ФНРЈ

Генерален секретар,
Ристо Бајалски, с. р.

Претседател на управниот
одбор,
Никола Цуверовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Општите услови за испорака на електрична енергија, кои се составен дел од Правилникот за општите услови за испорака на електрична енергија, објавен во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57, се поткраднати долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Во точката 19 став 1 наместо зборот: „исклучити“ треба да стои: „уклучити“.

Во точката 28 наместо зборовите: „поред количине енергије сваки поједини месец“, треба да стои: „поред количине енергије за сваки поједини месец“.

Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, 6 септември 1957 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 33 од 3 август 1957 година објавува:

Одлука за воведување конкурс за запишување нови студенти на определени факултети од Универзитетот во Белград во училишната 1957/58 година;

Решение за оснивање Специјална болница за детска парализа и коскено-зглобна туберкулоза;

Наредба за забрана на оснивањето откупни станици за купување и промет на селскостопански производи;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за манипулација со превозните исправи во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај на територијата на НР Србија;

Правилник за задолжителната минимална училишна претспрема на глувонемите ученици во стопанството;

Правилник за полагање испити на приватните ученици;

Правилник за полагање на завршниот испит во стручните училишта со практична обука;

Одлука за посебните норми на придонесот за здравствено осигурување;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување;

Решение за ставање под заштита на државата на букината шума на планината Бориковац;

Измени и дополненија на III конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на инвестициониот фонд на НР Србија.

Во бројот 34 од 10 август 1957 година објавува:

Одлука за начинот на привремено оснивање орган на управувањето со Уметничката академија и со академиите во нејзиниот состав;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за приватните угостителски дуќани.

Во бројот 35 од 17 август 1957 година објавува:

Упатство за стопанските дејности кои можат како споредни да се вршат во угостителските дуќани;

Статут на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград.

Во бројот 36 од 24 август 1957 година објавува:

Правилник за надзорот над прометот на дрва.

Во бројот 37 од 29 август 1957 година објавува:

Одлука за распишување општи избори за одборници на народните одбори;

Решение за именување Републичка комисија за спроведување на изборите за одборници на народните одбори;

Одлука за утврдување обрасците во постапката за избирање одборници на народните одбори;

Наредба за забрана на ловот на риби во Влашинско Езеро.

Во бројот 38 од 2 септември 1957 година објавува:

Решение за именување членови на околицките изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на народните одбори;

Решение за именување Покраинска изборна комисија;

Решение за именување Обласна изборна комисија за спроведување на избори и на отповик на одборници на народните одбори;

Решение за именување околицки изборни комисији за раководење со изборите за одборници на народните одбори на подрачјето на Автономна Покраина Војводина;

Исправка на Решението за оснивање Дом за тешко умно заостанати деца и младина во Извор.

Во бројот 39 од 7 септември 1957 година објавува:

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на антитуберкулозните диспанзери;

Наредба за забрана на оснивањето на откупни станици за купување и промет на селскостопански производи;

Решение за именување изборни комисији за околицките: Приштина, Призрен, Пеќ, Ѓњилане и Косовска Митровица за спроведување избор и отповик на одборници на народните одбори.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 39 од 9 август 1957 година објавуваат:

Закон за Вишата школа за социјални работници во Загреб;

Закон за надзорот над производството и прометот на посадочен овошен и лозен материјал;

Одлука за распишување општи избори за одборници на народните одбори;

Одлука за нормите на придонесот за кадрови во стопанството за 1957 година;

Решение за именување околицки изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на народните одбори.

Во бројот 40 од 15 август 1957 година објавуваат:

Правилник за начинот на вршење стаж на ветеринарите;

Наредба за задолжителното пријавување на маларијата;

Наредба за зоните за лов на сунѓери и за нивната најмала големина, под која не смее да се лови и да се пушта во промет.

Во бројот 41 од 21 август 1957. и во бројот 42 од 29 август 1957 година нема службен дел.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 26 од 25 јули 1957 година објавува:

Уредба за фондот на НР Словенија за унапредување на издавачката дејност;

Одлука за нормите на придонесот за кадрови што го плаќаат во 1957 година стопанските занаетчиски дуќани и стопанските гостилници, како и приватните сопственици на моторни возила и бродови што се занимаваат со јавен превоз;

Одлука за конкурсот за примаме нови студенти на факултетот за општа медицина и стоматологија на Универзитетот во Љубљана;

Решение за престанок со работа на Селскостопанскиот имот Пшат како установа со самостојно финансирање;

Решение за измена на составот на Советот за школото на НР Словенија;

Решение за измена на составот на Советот за култура и просвета на НР Словенија;

Решение за измена на составот на Советот за социјална заштита на НР Словенија;

Решение за именување помошник на државниот секретар во Државниот секретаријат за правосудна управа на НР Словенија;

Решение за именување членови на управниот одбор на фондот на НР Словенија за кадрови во стопанството;

Наредба за претходното образование на учениците во стопанството и на учениците на стручните училишта со практична обука.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 28 од 26 јули 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за избирање и отповик на одборниците на народните одбори;

Одлука за помилување на осудените лица;

Правилник за измени на Правилникот за дипломскиот испит во средните стручни училишта;

Наредба за назначување канцеларски и помошни службеници во редовните судови;

Наредба за назначување канцеларски и помошни службеници во редовните судови;

Наредба за назначување канцеларски и помошни службеници во стопанските судови;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за занаетчиските дејности што се сродни и за занаетчиските дејности што се дополнуваат меѓу себе.

Во бројот 29 од 2 август 1957 година објавува:

Правилник за завршниот испит во мајсторските и рударско-надзорничките училишта;

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за потврдената кандидатура за избори за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НР Босна и Херцеговина.

Во бројот 30 од 9 август 1957 година објавува:

Одлука за условите за намалување катастарскиот приход од земјиштето поради намалување на приносот;

Одлука за посебниот додаток за посебни услови на работата на асистентите и стручните соработници на Универзитетот во Сараево;

Одлука за конкурсот за упис на определен број нови студенти на Медицинскиот, Ветеринарскиот и Техничкиот факултет на Универзитетот во Сараево во училишната 1957/58 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за посебниот додаток на учителите што работат во вежбалните на учителските школи;

Одлука за дополнение на Одлуката за овластување на Координациониот одбор на Извршниот совет на НР БиХ за донесување решенија и одлуки во определените работи од надлежноста на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за примањата во натура што се составен дел на платата на осигуреникот и за определување нивната парична вредност;

Решение за измени и дополненија на Решението за прогласување на Урбанистичкиот завод на НР БиХ во Сараево за установа со самостојно финансирање;

Решение за престанокот на мандатот на именуваниите и делегираните членови и за именување нови членови на републичките совети.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 14 од 25 јули 1957 година објавува:

Наредба за ограничување на риболовните справи, за забрана на вршењето на спортски риболови, за видот на јадиците и за најголемиот број парчиња дневен улов;

Наредба за вршење стопански риболов во текуштите води или планинските езера;

Наредба за ловостојот и за најмалите должини на рибите под кои не смее да се лови ниту да се пушта во промет;

Правилник за управување со републичкиот фонд за унапредување на рибарството;

Упатство за издавање посебни ловишта на користење;

Во бројот 15 од 31 јули 1957 година објавува:

Одлука за прогласување на Законот за измени и дополненија на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Црна Гора и за републичките органи на власта, со текст од истиот закон;

Пречистен текст на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Црна Гора и за републичките органи на власта;

Указ за прогласување на Законот за народните одбори на општините, со текст од истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за поделба на Народна Република Црна Гора на општини, со текст од истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори на општините, со текст од истиот закон;

Уредба за извршување на општествените планови и буџетите на народните одбори на укинатите општини за 1957 година;

Одлука за определување бројот на одборниците и за начинот на оснивањето на народни одбори на новите општини и за постапката за преземање на имотните права и обврски, архиви и инвентарот на укинатите општини.

СОДРЖИНА:

	Страна
512. Уредба за Институтот за општествени науки — — — — —	705
513. Наредба за документацијата што се поднесува место инвестициониот елаборат според барањата за заеми без конкурс за набавка на определена опрема — — —	706
514. Наредба за документацијата што определените занаетчиски стопански организации можат да ја поднесат место инвестиционите елаборати по заемите за инвестиции — — — — —	706
515. Наредба за условите и начинот на продажбата на странски средства за плаќање на граѓаните — — — — —	707
516. Правилник за стручната спрема на нуркачите — — — — —	708
517. Наредба за дополнение на Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници — — — — —	709
518. Упатство за условите за одобрување инвестициони заеми за изградба на кошеви за пченка без конкурс — — — — —	709
519. Решение за дополненија на Решението за занимањата на работниците во трговијата со опис на основните работи на одделни занимања — — — — —	710
Исправка на општите услови за испорака на електрична енергија — — — — —	710